



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

Službeni vesnik SR  
Makedonije

91001 Skopje  
fab 51

2

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издање на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. – Отглас според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок,

БЕЛГРАД

БРОЈ 59

ГОД. XLIV

Цена на овој број е 1.900 динари. – Аконтација на претплатата за 1988 година изнесува 33.300 динари. – Рок за рекламација 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

759.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

## УКАЗ

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за девизното работење, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 6 октомври 1988 година.

П бр. 816  
6 октомври 1988 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Душан Поповски, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

#### Член 1

Во член 102 на Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86 и 3/88) по став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат:

„Девизите примени по основ на ефективно зголеменото девизно штедење не се вклучуваат во дневната девизна позиција на овластената банка за работи со странство, како ни во најмалиот односно најголемиот износ на девизи што тие банки можат да го држат на сметките во странство.

Под ефективно зголемено девизно штедење, во смисла на став 3 од овој член, се подразбира разликата помеѓу износот на положените девизи на девизните сметки или на девизните штедни влогови и подигнатиот износ на девизи од девизните сметки и девизните штедни влогови.“

Досегашните ст. 3 до 8 стануваат ст. 5 до 10.

#### Член 2

Член 103 се менува и гласи:

„Банката овластена за работи со странство девизните средства од член 71 на овој закон примени по основ на ефективното зголемување на девизното штедење, како и девизните средства од член 72 на овој закон може да ги држи на сметки во странство, да ги продаде на Народната банка на Југославија или на единствениот девизен пазар со право на реоткуп по курсот на денот на купувањето на девизите, односно може да ги продаде на термин.“

#### Член 3

Во член 193 став 1 зборовите: „31 декември 1985“ се заменуваат со зборовите: „до денот на влегувањето на овој закон во сила“, а зборовите: „го пропишува Сојузниот извршен совет на предлог од Народната банка на Југославија“ се заменуваат со зборовите: „се утврдува со посебен сојузен закон“.

Се додава нов став 2 кој гласи:

„До донесувањето на сојузниот закон од став 1 на овој член, а најдоцна до 31 јануари 1989 година, ќе се применува прописот на Сојузниот извршен совет со кој ќе се утврдат условите и начинот на враќање на кредитите што ги користеле овластените банки по основ на девизите на граѓаните депонирани кај Народната банка на Југославија до денот на влегувањето на овој закон во сила и на враќањето на девизите на граѓаните од депозит на граѓаните кај Народната банка на Југославија до денот на влегувањето на овој закон во сила.“

#### Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на обавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

760.

Врз основа на член 288 точка 4, а во врска со член 315 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 јули 1988 година и на седницата на Сојузниот собор од 3 октомври 1988 година, донесе

## ОДЛУКА

### ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

За член на Советот на федерацијата се избира Франце Попит.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 503  
3 октомври 1988 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Душан Поповски, с. р.

Претседател  
на Соборот на републиките  
и покраините,  
Абаз Казази, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Стјепан Новаковиќ, с. р.

761.

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 315 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 јули 1988 година и на

седницата на Сојузниот собор од 3 октомври 1988 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

За судија на Уставниот суд на Југославија се избира д-р Омер Ибрахимагиќ, професор на Факултетот за политички науки во Сараево.

#### Собрание на СФРЈ

АС бр. 496  
3. октомври 1988 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Душан Поповски, с. р.

Претседател  
на Соборот на републиките  
и покраините,  
Абаз Казази, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Стјепан Новаковиќ, с. р.

762.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5, член 279 ст. 1, 3 и 5 и член 286 став 2 точ. 2 и 4 од Уставот на СФРЈ, а во врска со член 4 од Законот за покрите на курсните разлики по определени странски кредити („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86, 31/87, 49/87 и 3/88), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 6 октомври 1988 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕТСМЕТКАТА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНСКИ КРЕДИТИ ЗА 1988 ГОДИНА

1. Во Одлуката за претсметката на приходите и расходите на курсните разлики по определени странски кредити за 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 3/88), во точка 1 став 1 бројот: „402” се заменува со бројот: „1,017”.

Во став 2 одредба под 2 бројот: „55,8” се заменува со бројот: „96,0”, а во одредбата под 3 бројот: „168,0” со бројот: „742,8”.

2. Во точка 2 став 1 бројот: „402” се заменува со бројот: „1,017”.

Во став 2 одредба под 1 бројот: „198” се заменува со бројот: „377”, а во одредбата под 2 бројот: „84” – со бројот: „160”.

Во став 2 се додава нова одредба под 5, која гласи: „5) покрите на ненамирените обврски од 1987 година на 360 милијарди динари”.

3. Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

#### Собрание на СФРЈ

АС бр. 524  
6 октомври 1988 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Душан Поповски, с. р.

Претседател  
на Соборот на републиките  
и покраините,  
Абаз Казази, с. р.

763.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ И НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Одлуката за определување на највисокото ниво на цените и на највисоките цени за определени производи и услуги („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/88) во точка 1 во табелата, гранката 0121 Производство на градежен материјал, групата 01212 подгрупата 012120 Производство на цемент: сите производи, групата 01214 Производство на градежни префабрикати и битуменски производи, подгрупата 012141 Производство на азбестно-цементни производи: сите производи и подгрупата 012142 Производство на префабрикувани градежни елементи: сите производи, се бришат.

2. Точка 8 се брише.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 370  
5 октомври 1988 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

764.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА ЗА 1989 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд кои произведуваат волна сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) во 1989 година им се обезбедуваат заштитни цени за волна, и тоа за:

	Дин/kg
1) волна мерино од екстра класа	11687,60
2) волна мерино од I класа	9821,50
3) волна полумерино Ia класа	9134,00
4) волна полумерино Ib класа	6482,20
5) волна цигаја од IIa класа	6089,30
6) волна цигаја од IIb класа	5598,30
7) волна руда праменка од IIIa класа	4881,30
8) волна руда праменка од IIIb класа	4773,30

Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на количините волна што производителите ќе ги договорат во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените на волната стрижена од јагниња (јарина) се пониски за 10% од цените на волната од иста класа од точка 1 на оваа одлука.

Цените на волната во боја се пониски за 15% од цената на волната од иста класа од точка 1 на оваа одлука.

Цените на бела табачка волна се пониски за 30% од цената на волната од иста класа од точка 1 на оваа одлука, а цените на табачка волна во боја, шарена – за 40% од соодветната цена за рунска волна, ако поради симнувањето со хемиски средства волната не е битно оштетена. Ако оштетувањето е поголемо, купувачот и производителот ги утврдуваат цените спогодбено, сразмерно на оштетувањето.

3. Цените се подразбираат врз база на перена волна и се однесуваат на квалитетот на волната пропишан со југословенскиот стандард JUS E.B1.012 од Правилникот за југословенски стандарди за волна и волнена чешлана лента (чешланец) („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/83).

4. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко натоварено во вагон, брод или друго превозно средство во местото на продавачот – по избор на купувачот.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 366  
30 септември 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпредседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

765.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на кокс можат своите цени на коксот, што се формирани и применети во согласност со Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/88), да ги зголемат до 46,2%.

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на огноотпорен материјал можат цените на огноотпорниот материјал, што се формирани и применети во согласност со Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за определени производи, да ги зголемат до 30%.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 368  
5 октомври 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпредседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

766.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА И НА ЖЕЛЕЗНАТА РУДА

1. Организациите на здружен труд од гранка 0107 Црна металургија ги формираат цените на своите производи во согласност со цените на светскиот пазар.

Под цени на светскиот пазар од став 1 на оваа точка се подразбираат странските домицилни цени (базни цени и доплати) во СР Германија пресметани по средниот курс на германската марка на денот на формирањето на цените, а за феро-легури – цените објавени во публикацијата METAL BULLETIN-PUBLISHED BY METAL BULLETIN JOURNALS LTD – LONDON (HOLDING COMPANY METAL BULLETIN PLC), пресметани во динари по средниот курс на САД долар на денот на формирањето на цените.

2. Процентите за промена на цените на производите од точка 1 на оваа одлука се утврдуваат врз основа на разликата меѓу домашните производителски цени и 80% од странските домицилни цени (базни цени и доплати) во СР Германија за претставниците по групи производи, и тоа:

- 1) аголник, JUS C.0000 (DIN St 33) 50 x 50 x 5 mm
- 2) носачи, JUS C 0371 – NP (DIN USt 37-2) Ø 100, долги над 8 m
- 3) железнички шини, JUS C.k.1.021 Š. 49 (DIN Š.49)

4) прибор за шини (колосечен прибор), JUS P.B.1.150 (DIN F1 41/49)

5) бетонски челик, JUS Č. 0551 (DIN BSt 420 S) Ø 8 mm

6) валана жица, JUS Ž. 10 N (DIN D-10-12), Ø 10 mm

7) праковиден валан челик, JUS Č. 0000 (DIN St 33), Ø 30 mm

8) дебели и средни лимови

конструкциони лимови, JUS C-Bo 500, Č. 0361 (DIN 17.100, RSt 37-2);

– 5 x 1500 x 6000 mm

– 30 x 2000 x 6000 mm

9) танки топовалани и ладновалани лимови ладновалани лимови, JUS Č B 4. 016 Č.0146 NP 3 (DIN 1623, St. 12.03), 1 x 1000 x 2000 mm

10) поцинкуван лим, JUS C. B4. 025, Č. Zn 03 (DIN 17162, St 037) 1,0 x 1000 x 2000 mm

11) топовалана лента – конструктивен челик, JUS C-BO.500, CO361 (DIN 17100, RSt 37.02), 5 x 1000 x L mm

12) ладновалани ленти, JUS Č.0147 N HT 30 (DIN St 3 U LG), 3,0 x 280 mm

13) бел лим, JUS Č. 0148 SU P 3 LB HT 30 (ладновалана лента DIN St 4. RR), 030 x 275 mm и повеќе

14) благородно јагленичен челик, CK 67, JUS Č 1735; (DIN W Nr. 1231) Ø 30 mm

15) благородно нисколегиран праковиден челик, 100 Cr G, JUS C.4144 (DIN W Nr 2067), Ø 30 mm

16) благородно високо легиран праковиден алатен челик, JUS C. 4751 (DIN W Ne. 2343), Ø 19 mm

17) безрабни цевки (конструкциони TV), JUS C B5. 221, Č. 1212 (DIN 2448/150), 21,3 x 2,9 mm

18) безрабни цевки топовалани, котелски, JUS C.B5.221 Kot/DLV, Č 1214/1 (DIN 2448/17 175), 21,3 x 2,9 mm

19) рабни цевки, црни, мазни, JUS C. B5.250 (DIN 2440/244/1), 1/2"

20) рабни цевки поцинкувани, мазни JUS C. B5. 225 (DIN 2420/244/1), 1/2"

21) рабни цевки конструкциони JUS C. B5. 025.150 (DIN 2458/150), 35,7 x 2,3 mm.

3. Странските домицилни цени се утврдуваат врз основа на следните извори, и тоа:

1) за масовни челици – од ценовникот на PREISLISTE THYSSSEN AG Дуисбург;

2) за ладновалани ленти и благородни челици – од ценовникот на PREISLISTE KRUPP STAHL AG;

3) за цевки – од ценовникот на WERKSPREIS-LISTE MANNESMANN ROHRENVERKE.

4. Цените за валани бандажи, тркала и оскени склопови се коригираат со процентот на корекција на цените на железничките шини, а цените за шини водилки – со процентот на корекција на цените на носачите.

Цените за влечена жица со обичен квалитет се коригираат со процентот на корекција на цените за валана жица:

Цените за ковани полуфабрикати-прачкасти, влечени, лупени, брусени и ковани челици се коригираат со процентот на корекција на цените за прачкасти валани челици со масовен квалитет.

Цените на безрабните цевки за индустријата на нафта се коригираат со просечниот процент на промена на цените на другите безрабни цевки.

Цените на ладно обликуваните профили се коригираат со просечниот процент на промена на цените на рабните цевки.

Цената за сите благородни челици во асортиманот на квалитетно нисколегирани, благородно-јагленични, благородно-нисколегирани, благородно-високолегирани челици, се коригираат со процентот на промена на базните цени на прачкастите челици по претставници.

Цените на белото и сивото ларско железо и на челичните одливки се коригираат со просечните стапки на корекција на цените на готовите челични производи опфатени во подгрупата 010713 Производство на валан, влечен и кован челик.

Цените на пластифицираните лимови се коригираат со процентот на промена на цените на поцинкуваниот лим.

Цените на дебели лимови со кватростан се коригираат со процентот на промена на цените на дебели лимови.

Цените на безрабните цевки, гасни, ладновлечени, конструкциони цевки, цевни лакови и др., се коригираат

со просечниот процент на промена на цените на безработните цевки, топловалани конструкции.

Цените на безработните цевки за индустријата на нафта, ладновлечени, котелски, геолошки, ладно валани и др. се коригираат со просечниот процент на промена на цените на безработните цевки топловалани - котелски.

Цените на рабните цевки, прецизни (тркалезни, квадратни, правоаголни) се коригираат со просечниот процент на промена на цените на рабните цевки, црни.

Цените на рабните цевки, прецизни ладновлечени, градежни и ладно обликувани профили и др., се коригираат со просечниот процент на промена на цените на рабните цевки конструкции.

5. Цените на производите од гранката 0106 - Производство на железна руда се коригираат со просечниот процент на промена на цените на готовите челични производи опфатени во подгрупата 010713 - Производство на валан, влечен и кован челик.

6. Цените формирани врз основа на оваа одлука важат како производителски, франко натоварено во превозно средство.

Ако движењето на цените на основните сировини (железна руда, железо, челичен отпадок и феролегури), огноотпорни материјали, енергија, вклучувајќи кокс и транспорт, во тековниот период влијае врз растежот на цените на челикот повеќе од 10%, за тој износ ќе се изврши корекција на цените на производите од црната металургија, со тоа што да се земе предвид при првото усогласување на цените на црната металургија во наредното тримесечје.

7. Цените на производите од точка 1 на оваа одлука ќе се формираат така што со тримесечните промени на цените во наредните пет промени да се достигне 80% од странската домицилна цена, а за феро-легуриите - 80% од цените објавени во публикацијата METAL BULLETIN - PUBLISHED BY METALBULLETIN JOURNALS LTD - LONDON (HOLDING COMPANY METAL BULLETIN PLC).

8. При секоја промена на цените според одредбите на оваа одлука организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на железна руда и на производи на црната металургија се должни на Сојузниот завод за пени да му ги достават податоците што биле основ за промена на тие цени.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одредбите на точка 1 на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените и на највисоките цени за определени производи и услуги („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/88), во табелата во делот кој се однесува на гранката 0107 Црна металургија, одредбите на точка 1 од Одлуката за давање согласност на цените на определени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/88) во табелата во делот кој се однесува на гранката 0106 и Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на производите на црната металургија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 44/88).

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 371  
5 октомври 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

767.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат суров памук сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) за суров памук од родот на 1989 година им се обезбедуваат заштитни цени, и тоа за:

	Дин/kg
1) I класа, со просечен рандман 31	3198,00
2) II класа, со просечен рандман 30	2686,00
3) III класа, со просечен рандман 30	2558,40
4) IV класа, со просечен рандман 28	2462,50

Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат врз количините на суров памук од родот на 1989 година што производителите ќе ги договорот во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко откупно место на производителот, а важат за суров памук со 8,5% влага.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 358  
30 септември 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

768.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат сончоглед, соја и маслодајна репка сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1989 година им се обезбедуваат заштитни цени, и тоа за:

	Дин/kg
1) сончоглед	1625,00
2) соја	1625,00
3) маслодајна репка	1560,00

Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат врз количините на сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1989 година што производителите ќе ги договорот во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за:

- 1) сончоглед што содржи 40% масло, 11% влага и 3% нечистотија;
- 2) соја што содржи 13% влага и 2% нечистотија;
- 3) маслодајна репка што содржи 7% влага и 2% нечистотија.

За сончоглед, за секој процент на содржина на масло над или под 40%, цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува или намалува за 40,625 динари по еден килограм.

За секој процент влага над или под 11% и за секој процент нечистотија над или под 3% за сончоглед, за секој процент нечистотија над или под 2% за соја и за секој процент влага над или под 7% и за секој процент нечистотија над или под 2% за маслодајна репка, цените се зголемуваат или намалуваат за 1% во однос на цените од точка 1 на оваа одлука по еден килограм сончоглед, соја и маслодајна репка.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко магазин, вагон, шлеп или друго превозно средство во местото на продавачот, по избор на купувачот.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 359  
30 септември 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

769.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА****ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА**

1. На организациите на здружен труд што произведуваат пченица сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, како и на индивидуалните земјоделски производители што пченицата ја продаваат преку организациите на здружен труд (во натамошниот текст: производителите) за пченицата од родот на 1989 година им се обезбедуваат заштитни цени, и тоа за:

Дин/kg

- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| 1) пченица од I класа   | 650,00 |
| 2) пченица од II класа  | 572,00 |
| 3) пченица од III класа | 520,00 |

Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат врз количините на пченица од родот на 1989 година што производителите ќе ги договорат во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон натоварна станица на производителот, франко магазин на железничката станица на производителот или франко магазин на мелница во местото на производителот за производителите што се занимаваат со производство на пченица сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители - по избор на купувачот, а за индивидуалните земјоделски производители - франко магазин на организацијата на здружен труд на која ѝ ја продаваат пченицата.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за пченица зрела, здрава, без знаци на мувла и туф вкус и миризба, употреблива за човечка исхрана, незаразена со пченични болести и штетници, со 76 kg хектолитарска маса, со 2% уродица и нечистотија и со 13% влага, и тоа за пченица:

- 1) I класа - ако содржи најмалку 13% сурови протеини и седиментациона вредност најмалку 40;
- 2) II класа - ако содржи најмалку 11,5% сурови протеини и седиментациона вредност најмалку 30%;
- 3) III класа - ако содржи најмалку 10% сурови протеини и седиментациона вредност најмалку 18.

4. Ако пченицата има поголем или помал процент на уродица, нечистотија или влага од процентот што е предвиден во точка 3 на оваа одлука, заштитната цена за процентот на уродица, нечистотија или влага ќе се намали односно зголеми за ист процент. Кршените зрна помали од половина се сметаат како уродица.

Ако пченицата има поголема или помала хектолитарска маса од хектолитарската маса што е предвидена во точка 3 на оваа одлука, заштитната цена ќе се зголеми односно намали за 0,5% за секој килограм, над или под предвидената хектолитарска маса. Дропките се земаат предвид. Ако пченицата има хектолитарска маса поголема од 80 kg, ќе се смета дека има хектолитарска маса од 80 kg.

За пченица која има процент на влага поголем од 14%, цената ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со договор склучен помеѓу производителот и купувачот.

За гламосаност на пченицата во поголем степен и за замачканост и запаленост на пченицата, цената ќе се намали до 5%.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 361  
30 септември 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

770.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА****ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА**

1. На организациите на здружен труд што произведуваат оризова арпа сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) за оризова арпа од родот на 1989 година им се обезбедуваат заштитни цени, и тоа за:

Дин/kg

- |              |         |
|--------------|---------|
| 1) I класа   | 1540,50 |
| 2) II класа  | 1455,80 |
| 3) III класа | 1401,90 |

Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат врз количините на оризова арпа што производителите ќе ги договорат во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон натоварна станица на производителот, франко магазин на железничката станица на производителот или франко магазин на мелница - по избор на купувачот, и тоа за оризова арпа потполно зрела, здрава, без дефектни и оштетени зрна, незарезана со болести или штетници, од следниот квалитет:

- 1) за I класа - од иста сорта, со најмногу 3% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;
- 2) за II класа - од иста сорта, со најмногу 15% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;
- 3) за III класа - од разни сорти, со повеќе од 15% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага.

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси и нечистотија или влага поголем од процентот од точка 2 на оваа одлука, цените за секој поголем односно помал процент на примеси и нечистотија или влага, ќе се намалат односно зголемат за ист процент. Дропките се земаат предвид.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 363  
30 септември 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

771.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА****ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА ШЕКЕРНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА**

1. На организациите на здружен труд што произведуваат шеќерна репка сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) им се обезбедува за шеќерната репка од родот на 1989 година заштитна цена од 162,50 динари за еден килограм.

Цената од став 1 на оваа точка ќе се применува врз количините на шеќерната репка од родот на 1989 година што производителите ќе ги договорат во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за шеќерна репка со дигестија од 15,5%. За секој процент на дигестија

поголем или помал од 15,5% цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува односно намалува за 10,48280 динари за еден килограм.

Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чиста шеќерна репка по одбивањето на масата на туѓи примеси, земја и неисправно отсечени глави, лисја, жилички и опавчиња франко натоварна станица во местото на производителот – според изборот на купувачот, покрај железничка, бродска односно камионска рампа, кеј или дигалка, подготвена за натовар во превозно средство.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 364  
30 септември 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

772.

Врз основа на член 7 од Законот за системот за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА МЛЕКО ЗА 1989 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат млеко сами или во кооперација со индивидуални производители (во натамошниот текст: производители) им се обезбедува заштитна цена во износ од 270,80 динари по единица млечна маст, франко собирно место на продавачот, лактофриз или подвижна цистерна.

Организацијата на здружен труд која договара и организира производство на млеко во кооперација со индивидуални производители ќе го презема од индивидуалните производители млекото произведено во таа кооперација по цената од став 1 на оваа точка, франко собирно место на таа организација, лактофриз или подвижна цистерна.

Цената од став 1 на оваа точка ќе се применува на количината млеко што производителите ќе ја договорат во согласност со одредбите на оваа одлука.

Купувањето на млеко ќе се договара и ќе се плаќа по цената од точка 1 на оваа одлука која важи за кравјо млеко кое содржи 3,6% млечна маст и за овчо млеко кое содржи 6% млечна маст.

Ако млекото содржи поголем или помал процент млечна маст од процентот од став 4 на оваа точка, цената сразмерно се зголемува или се намалува, со тоа што за кравјо млеко се признаваат најмногу 4,2% млечна маст, а за овчо млеко најмногу 8,5% млечна маст.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на кравјо млеко кое во поглед на квалитетот ги исполнува следните услови:

1) да има најмалку 8,5 сува материја без маст;  
2) да не му е додадена вода, што се утврдува со точката на мрзнење која не смее да биде поголема од  $-0,53^{\circ}\text{C}$ , или индексот на рефракција да не е помал од 1,3420 или бројот на рефракцијата да не е помал од 39;

3) степенот на киселост да не е поголем од  $7,6^{\circ}$  сметајќи по Сокслет-Хенкел;

4) времето на обезбојување на метиленското синило да изнесува најмалку два часа сметајќи по оригиналниот метод на Орли Јенсен (со таблетики со стандардна количина на метиленско синило);

5) да има најмалку 3,2% млечна маст;  
6) да не е произведено од крави лекувани со арсен, жива или со други лекови, што преминуваат во млекото за време на лекувањето и за време до пет дена по лекувањето.

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на овчо млеко кое во поглед на квалитетот ги исполнува следните услови:

1) да има најмалку 10,5 сува материја без маст;

2) степенот на киселост да не е поголем од 12% сметајќи по Сокслет-Хенкел;

3) времето на обезбојување на метиленското синило да изнесува најмалку 20 минути, сметајќи по оригиналниот метод на Орли Јенсен (со таблетики со стандардна количина на метиленско синило);

4) да има најмалку 6% млечна маст;

5) да не е произведено од овци лекувани со арсен, жива или со други лекови, што преминуваат во млекото за време на лекувањето и за време до пет дена по лекувањето;

6) да не содржи антибиотици и средства за миенење;

7) непосредно по молзењето да е оладено под  $8^{\circ}\text{C}$ .

4. За кравјо млеко кое содржи повеќе од 4,2% млечна маст, цената се пресметува како тоа да содржи 4,2% млечна маст.

За овчо млеко кое содржи повеќе од 8,5% млечна маст, цената се пресметува како тоа да содржи 8,5% млечна маст.

5. Цената од точка 1 на оваа одлука не важи за кравјо млеко кое содржи помалку од 3,2% млечна маст, ниту за овчо млеко кое содржи помалку од 6% млечна маст.

6. Квалитетот на млекото се утврдува на собирното место од точка 1 на оваа одлука.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Е. п. бр. 357  
30 септември 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

773.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд кои произведуваат пченка сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) за пченката од родот на 1989 година им се обезбедува заштитна цена од 585,00 динари за еден килограм.

Цената од став 1 на оваа точка ќе се применува на количините пченка од родот на 1989 година што производителите ќе ги договорат во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се подразбира франко вагон натоварна станица на производителот, франко магазин железничка станица на производителот или франко магазин мелница за производителите кои се занимаваат со производство на пченка сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители – по избор на купувачот, и тоа за пченка зрела, здрава, без знаци на мувла и без туѓ вкус и мирис, употреблива за човечка исхрана, односно за добиточна храна, незаразена со житни болести и штетници, квалитет во зрното – со 14% влага, до 2% дефектни зрна и други примеси и до 4% кршени зрна. Процентот на кршени зрна се утврдува со решетање низ сито чии отвори имаат пречник од 5 mm.

3. Ако пченката има поголем или помал процент на вгала од процентот што е предвиден во точка 2 на оваа одлука, заштитната цена ќе се намали за процентот на влага, под или над предвидениот процент односно ќе се зголеми за истиот процент. Дропките се земаат предвид.

Ако пченката има процент на влага поголем од 14,5% цената ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со договорот склучен меѓу производителот и купувачот.

Ако пченката има процент на дефектни зрна и други примеси поголем од 2% цената, ќе се намали сразмерно на

зголемувањето на процентот на дефектните зрна и на другите примеси. Дропките се земаат предвид.

Ако пченката има поголем процент на кршени зрна од 4% цената, ќе се намали за процентот на кршените зрна, и тоа за 0,25% за секој процент на кршени зрна.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 362  
30 септември 1988 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Потпретседател,  
**Јанез Земљарич, с. р.**

**774.**

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА**

**ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДОБИТОК ЗА 1989 ГОДИНА**

1. На организациите на здружен труд што произведуваат добиток сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) им се обезбедуваат во 1989 година заштитни цени за добитокот за колење, и тоа за:

Дин/kg  
топла полутина

**А. Свињи**

Свињи од благородни месести раси и нивни мелези со принос на месо од 37%, во топли полутини, утврдени врз основа на Правилникот за квалитетот на закланите свињи и категоризацијата на свинското месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/85 – во натамошниот текст: Правилникот) за 1 килограм

6170,90

Свињи од мрсни раси и нивни мелези со принос на месо од 28% во топли полутини утврдени врз основа на Правилникот, за 1 килограм

4669,80

Врз основа на заштитните цени и просечниот принос на месо, цената на една месна единица

166,78

Лесни и тешка свињи од сите раси оценети врз основа на Правилникот, за 1 килограм

5738,90

Приносот на месо во проценти се утврдува на линијата на колењето врз основа на Правилникот спрема табелите: бр. 2, за месести свињи и нивни мелези и бр. 4 за мрсни свињи и нивни мелези

**Б. Говеда**

1) јуниња – јунешко месо

Јунешко месо мора да потекнува од машки некастрирани грла кои во моментот на колењето не се помлади од шест месеци ниту постари од 18 месеци, односно што не изгубиле повеќе од 1 чифт млечни секачи, или од женски грла и кастрирани машки грла кои во моментот на колењето не се помлади од шест месеци ниту постари од 30 месеци, мора да ги исполнува следните услови:

а) екстра класа

Масата на обработениот труп пред ладење мора да изнесува најмалку 180 kg

10,162,10

б) I класа

Масата на обработениот труп пред ладење мора да изнесува најмалку 150 kg

9866,10

в) II класа

Масата на обработениот труп пред ладење мора да изнесува најмалку 120 kg

9688,80

г) надвор од класа  
Масата на обработениот труп пред ладење мора да изнесува помалку од 120 kg

Дин/kg

9372,80

2) говеда постари од 30 месеци-говедско месо

а) I класа

Масата на обработениот труп пред ладење мора да изнесува најмалку 200 kg

7399,60

б) II класа

Масата на обработениот труп пред ладење мора да изнесува најмалку 150 kg

6807,60

в) III класа

Масата на обработениот труп пред ладење мора да изнесува најмалку 100 kg

6561,00

г) надвор од класа

Масата на обработениот труп пред ладење мора да изнесува најмалку 100 kg

6265,00

В. Овци

1) згоени јагниња од пет до 12 месеци старост што не измениле ни еден млечен заб:

а) I класа со маса најмалку 20 kg, рандман најмалку 54%

13455,00

б) II класа со маса најмалку 20 kg, рандман најмалку 50%

12577,50

2) згоени шилежиња над една до две години старост што имаат најмногу два постојани заба:

а) I класа со маса најмалку 25 kg, рандман најмалку 52%

11895,00

б) II класа со маса најмалку 25 kg, рандман најмалку 48%

11.017,50

3) згоени овци и овни над две години старост:

а) I класа до пет години старост со најмалку шест постојани заба, маса најмалку 30 kg, рандман најмалку 50%

9.750,00

б) II класа, до пет години старост со најмалку шест постојани заба, маса најмалку 20 kg, рандман најмалку 46%

9.262,50

Г. Згоени пилиња – бројлери

Дин/kg  
жива мера

а) I класа

4355,00

б) II класа

4176,45

2. Цените од точка 1 на оваа одлука ќе се применуваат на количините на добиток што ќе ги договараат производителите во согласност со одредбите на оваа одлука.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за еден килограм топли полутини, освен за згоени пилиња – бројлери чија маса и класа се утврдени на линијата на колењето најдоцна два часа по колењето. Трошоците за оцена на меснатоста и за класификацијата се содржани во цената на чинењето на топлиите полутини, а најмногу 2,5 промили од вредноста на тие полутини.

4. Транспортните трошоци за добиток, натоварен во камион или вагон (по избор на купувачот) паѓаат врз товар на купувачот.

5. Цените од точка 1 на оваа одлука се однесуваат на квалитетот на добитокот пропишан со:

1) Правилникот за квалитетот на закланите свињи и категоризацијата на свинското месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/85, 12/85 и 24/86);

2) Југословенскиот стандард – Месо од говеда во трупови и полутини за индустриска преработка – JUS E.C1.022;

3) Решението за прописите за квалитетот на говедата и овците за колење и гоене РК-Е2-3. Изменето и дополнетото издание („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/69 и 55/69).

6. Преземање на добиток според квалитетот вршат овластени стручни служби.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Е. п. бр. 365  
30 септември 1988 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Потпретседател,  
**Јанез Земљарич, с. р.**

775.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА****ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА**

1. На организациите на здружен труд што произведуваат тутун сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) за суров тутун од родот на 1989 година им се обезбедува заштитна цена во просек од 7.800,00 динари за еден килограм.

Цената од став 1 на оваа точка ќе се применува врз количините суров тутун од родот на 1989 година што производители ќе ги договорат во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на видовите, типовите и класите суров тутун што се утврдени со Мерилата за класификација на тутунот, што се објавени како додаток и претставуваат составен дел на Наредбата за измени и дополнења на Наредбата за откупните цени на тутунот од родот на 1961 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 27/61).

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 360  
30 септември 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

776.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА****ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО, ОДНОСНО НА МАЛО**

1. Во Одлуката за начинот на формирањето на цените на производите во прометот на големо, доносно на мало („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/88) во точка 1 во табелата, гранка 0121 Производство на градежен материјал, група 01212 Подгрупа 012120 Производство на цемент: сите производи, група 01214 Производство на градежни префабрикати и битуменски производи, подгрупа 012141 Производство на азбестно-цементни производи: сите производи и подгрупа 012142 Производство на префабрикувани градежни елементи: сите производи, се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 369  
5 октомври 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

777.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА****ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ**

1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените на производите од увоз („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/88) во точка 1 во табелата, гранка 0121 Производство на градежен материјал, група 01212 Подгрупа 012120 Производство на цемент: сите производи, група 01214 Производство на градежни префабрикати и битуменски производи, подгрупа 012141 Производство на азбестно-цементни производи: сите производи и подгрупа 012142 Производство на префабрикувани градежни елементи: сите производи, се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 367  
5 октомври 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

778.

Врз основа на член 22 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

**ОДЛУКА****ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА И НА ДРУГИТЕ ПОБАРУВАЊА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија и на другите побарувања на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87, 29/88, 35/88, 40/88, 44/88 и 54/88), точката 4 се менува и гласи:

„4. Есконтната стапка на Народната банка на Југославија за октомври 1988 година изнесува 13,89% месечно”.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

С. бр. 103  
6 октомври 1988 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ, с. р.

779.

Врз основа на член 22, член 32 став 1 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86) и врз основа на член 28 став 4 од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88 и 46/88), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

**ОДЛУКА****ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСметУВАЊЕ, НАПЛАТА И ПЛАЌАЊЕ НА КАМАТАТА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ**

1. Во Одлуката за начинот на пресметување, наплата и плаќање на каматата на Народната банка на Југослави-



ја, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 53/88), по точка 3 се додава нова точка 3а која гласи:

„3а. Дисконтот, односно соодветната конформна стапка, во смисла на точка 3 став 1 од оваа одлука, ќе се применува и при пресметката на каматата што банките ѝ ја плаќаат на Народната банка на Југославија на кредитите од примарната емисија примени по основ на депонираното девизно штедење на граѓаните кај Народната банка на Југославија, каматата што Народната банка на Југославија им ја плаќа на банките по основ на депонираното девизно штедење на граѓаните кај Народната банка на Југославија, врз основа на член 10 од Законот за привремените мерки за покривање на курсните разлики кај Народната банка на Југославија и за пренос врз федерацијата на дел од побарувањата по билансот на девизните резерви кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/88), како и каматата што банките ја плаќаат на кредитите од примарната емисија за кредитирање на побарувањата чијашто наплата е одложена во согласност со посебен сојузен закон, и тоа почнувајќи од пресметувањето на каматата за III тримесечје на 1988 година”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 104  
6 октомври 1988 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ, с. р.

780.

Врз основа на член 17, член 64а став 1 точка 3 и член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. (Во Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87, 4/88, 10/88, 29/88 и 38/88), во точка 2, ставот 2 се брише.

Досегашниот став 3 станува став 2.

2. Првата пресметка на задолжителната резерва според одредбите на оваа одлука, банките ќе ја извршат според состојбата на средствата на 30 септември 1988 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 106  
3 октомври 1988 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ, с. р.

781.

Врз основа на член 16 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КУПУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ОД СТРАНА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за купување на определени хартии од вредност од страна на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/83, 66/84, 19/86, 87/87, 19/88, 37/88 и 55/88), во точка 2 бројот: „30” се заменува со бројот: „60”.

2. Одредбата на точка 1 од оваа одлука се однесува само на благајничките записи запишани по влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 108  
3 октомври 1988 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ, с. р.

782.

Врз основа на член 18 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во врска со чл. 42 до 54 од Законот за хартиите од вредност („Службен лист на СФРЈ”, бр. 40/78 и 15/80), Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ШТО БАНКИТЕ ГИ ЗАПИШУВААТ ВРЗ ДОБРОВОЛНА ОСНОВА

1. Во Одлуката за издавање на благајнички записи на Народната банка на Југославија што банките ги запишуваат врз доброволна основа („Службен лист на СФРЈ”, бр. 42/88, 49/88 и 55/88), во точка 3 став 2 бројот: „600.000.000.000” се заменува со бројот: „800.000.000.000”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 109  
3 октомври 1988 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ, с. р.

783.

Врз основа на чл. 7 и 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), а во согласност со точка 2 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и паричана политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87, 31/88 и 40/88), Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ОБВРСКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА НА БАНКИТЕ СО РАМКИТЕ УТВРДЕНИ СО ОДЛУКАТА ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1988 ГОДИНА

1. Заради обезбедување монетарно-кредитните движења да се остваруваат во рамките утврдени со точка 2

на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87, 31/88 и 40/88), основните и здружените банки (во натамошниот текст: банките) се должни со својата деловна политика да обезбедат порастот на нивната нето домашна актива на 31 октомври 1988 година да изнесува најмногу 19% над состојбата искажана во образецот КНЈ-БИФО на 31 декември 1987 година.

2. Нето домашната актива, во смисла на оваа одлука, го опфаќа збирот на нето девизната пасива и на вкупните депозити на комитентите на банките намалени за депозитите на самоуправните интересовни заедници од општествените дејности.

Нето девизната пасива, во смисла на став 1 од оваа точка, ги опфаќа сите обврски на банките спрема странство (по основ на земените кредити и по други основи) пребиени со побарувањата од странство (девизни резерви, дадени кредити и други побарувања).

Под вкупни депозити на комитентите, во смисла на став 1 од оваа точка, се подразбираат депозитните пари, другите депозити по видување и сите орочени и ограничени депозити, како и здружените средства и хартиите од вредност и девизните депозити на граѓаните и на стопанството.

При утврдување на нето домашната актива не се зема предвид ефектот на промената на курсот на динарот.

3. Заради остварување на порастот на нето домашната актива на банките утврден со оваа одлука, банките ќе преземаат мерки порастот на нивните вкупни пласмани, заедно со движењето на другата нето актива, да не го премине процентот утврден во точка 1 на оваа одлука.

Пласманите на банките, во смисла на став 1 од оваа точка, се дефинирани во Методологијата на вкупните пласмани на банките.

Другата нето актива ги опфаќа сите позиции од активата на билансите на банките, надвор од вкупните пласмани на банките од став 2 на оваа точка и надвор од девизните побарувања од странство, намалена за позициите од пасивата на билансите, надвор од девизните обврски спрема странство и од вкупните депозити од точка 2 став 3 на оваа одлука.

4. При остварување на порастот на нето домашната актива, банките се должни да обезбедат приоритет во кредитирање на намените во земјоделството и животот, на кредитите од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, на кредитите за побрз развој на САП Косово и на кредитите за отстранување на последиците од земјотреси.

5. Банката што ќе го пречекори утврдениот процент на порастот на нето домашната актива од точка 1 на оваа одлука ќе се смета за кредитно неспособна, во смисла на Одлуката за минималните општи услови на кредитната способност на банките и другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/86, 30/86 и 10/88), и спрема таа банка ќе се преземат пропишаните мерки.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, банката не ќе се смета за кредитно неспособна ако износот на пречекорувањето на нето домашната актива е еднаков или помал од порастот на кредитот од точка 4 на оваа одлука остварен во периодот од 1 јануари до 31 октомври 1988 година над 78%, под услов порастот на другите динарски пласмани во тој период да не преминува 78%.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на оваа точка, банката не ќе се смета за кредитно неспособна, односно спрема таа банка не ќе се преземаат пропишаните мерки, ако на ниво на сите банки во односната република, односно во автономната покраина обезбеди порастот на нето домашната актива да се оствари во рамките од точка 1 на оваа одлука.

6. Заради следење и контрола за спроведувањето на одредбите од оваа одлука, банките се должни на надлежната народна банка да ѝ достават извештај за остварениот пораст на нето домашната актива, според книговодствената состојба на 31 октомври 1988 година, а најдоцна до 12 ноември 1988 година.

Народните баки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе ѝ достават на Народната банка на Југославија збирни извештаи за нето домашната актива на банките на ниво на републиките, односно на автономните покраини и по еден примерок од примените

индивидуални извештаи на банките, во рок од пет дена од истекот на рокот за доставување на извештаи на банките од став 1 на оваа точка.

7. Извештаите од точка 6 на оваа одлука банките ќе ги доставуваат на образецот што ќе го пропише Народната банка на Југославија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 107  
3 октомври 1988 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ, с. р.

784.

Врз основа на член 28а став 7 и член 40а точка 1 од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88 и 46/88), Народната банка на Југославија дава

## СООПШТЕНИЕ

### ЗА СТАПКАТА НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОБВРСКИТЕ И ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ЗА ОКТОМВРИ 1988 ГОДИНА

Стапката на ревалоризацијата на обврските и побарувањата од примарната емисија за октомври 1988 година изнесува 13,76%.

С. бр. 14  
5 октомври 1988 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ, с. р.

785.

Врз основа на член 40 точ. 1, 5 и 8 и член 93 став 5 од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88 и 46/88), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

## ЕДИНСТВЕНИ КОЕФИЦИЕНТИ

### ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА, ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ И ПРОЦЕНТ НА РАСТЕЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ

1. Единствениот коефициент, според индексот на цените на производителите на индустриски производи за септември 1988 година во однос на декември 1987 година, изнесува 1,361.

2. Единствениот коефициент, според просечниот месечен индекс на цените на производителите на индустриски производи за септември 1988 година во однос на декември 1987 година, изнесува 0,100.

3. Порастот на цените на производителите на индустриски производи во септември, во однос на август 1988 година, е 15,3%.

4. Просечниот растеж (процент) на животните трошоци во СФРЈ во периодот јануари-септември 1988 година во однос на просекот на животните трошоци во 1987 година изнесува 132,1%.

Бр. 001-3834/1  
3 октомври 1988 година  
Белград

Заменик на директорот на  
Сојузниот завод за  
статистика,  
м-р Љубомир Кешиќ, с. р.

**УКАЗИ**

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

**УКАЗ**

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА**

**I**

Се отповикува

Анте Скатаретико од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Италија.

**II**

Се назначува

Душан Штрбац, досегашен помошник на сојузниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Италија.

**III**

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

**IV**

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 17  
15 септември 1988 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Раиф Диздаревиќ, с. р.

**ОДЛИКУВАЊА****УКАЗ**

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКАЈУГОСЛАВИЈА**

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Словенија

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ**

Ерјавец-Маролт Франц Милјана, Хелбел Луке Штефан, Калан-Чернивец Јанез Славка-Станислава, Крижанчич Марија Же, Мак Марија Алојз, Острушка Антон Антон, Томаж Жожета Милан, Врховец Же Лудвик;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ  
ЗРАЦИ**

Бернард Антона Иво, Махковец Грегор Албин, Тодоровиќ Војислав Божидар;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА  
СВЕЗДА**

Бешлић-Подржај Же Розалија, Божичек Винка Јожеф, Бречко Франца Франце, Бурсач Стојана Никола, Чемажар-Ајдишек Мартин Марија, Дрнач-Обершек Франц Марија, Душеј Франца Франц, Илец Ивана Антон, Краљ Јанез Кристина, Крофл Станислав Едвард, Лесковшек Лудвик Матјаж, Лотрич Франца Франц, Огризек-Видрих Жожета Зора, Павли Конрад Конрад, Печовник Же Кристл, Пелко Антон Антон, Пелоз Иван Грабијел, Петров Марија Франц, Прапротник-Лутершмид Марија Етелка, Пуцел Алојз Франчишек, Рупрет Франц Франц, Сојак Антона Ана, Супанчич Драго Мартин, Шкоф Иво Матија, Томц Франц Франц, Трдан Же Франц, Трункељ Антона Мирослав, Тушар-Пурић Нико Јелка, Урбанац Алојзија Алојз, Урбац Адвард Марјан, Веховар Франц Франц, Вертачник-Задрвец Јурица Јелка, Забрајшек Антон Борис, Зелезина-Колар Марија Бригита;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Кобал Франц Штефан, Пелко Јернеја Же, Шетљурци Фердо Митја, Воје Игнациј др Игнациј, Железник Же Франц;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Бобнар Андреја Антон, Брекан Иван Иван, Брезник Ото Едвард, Бродњак Станислава Станко, Чук-Трбац Јасна, Демшар Игнаца Иван, Ерјавец Алојзија Франц, Ферк Андреј Андреј, Ферк Карла Же, Францел-Петерка Ивана Ива, Габрич-Штрајхар Јанез Мајда, Галот Владимир Бранко-Владимир, Хафнер Франца Станислав, Јеглић Мирко Петер, Костов Стеван Панче, Ковачич-Лонтар Андреја Вера, Кренкер Јуриј Франц, Кубале Мартина Алојз, Летнар Алојз Же, Мелдер Едо Рихард, Мишица Владимир Борот, Новак Франц Иван, Новинец Јанез Августин, Огризек Леополда Леополд, Павлич Же Же, Плевник Же Же, Полер Матија Алојз, Полер-Сушек Же Силва, Рант Франц Станислав, Стрешек Жеже Жежеф, Шкраб Франц Антон, Шпенко Јанез Винко, Шримпф Жежеф Франц, Врчковник Алојз Же, Вук Блажа Терзија, Зајц Же Же, Зајец Андреј Андреј, Зупанчич Же Франц;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

**СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД**

Авец-Пекоља Алојз Ангела, Бајец-Когеј Станко Бреда, Беденик Алојзија Жежеф, Дренски Франца Радо, Хорват Јосипа Јосип, Худоурник Иван Едвард, Јост Винка Антон, Кисилак Јанез Алојз, Крофл Станислава Станко, Оцвирк-Поланец Штефан Силва, Петров Михаел Јанез, Седминек Франца Цветко, Сказа Лудвик Марјан, Шипел Жожета Же, Великајне-Ровшек Виктор Татјана, Зримшек-Рупник Франц Нуша;

- за залагање и постигнати успеси во работата

**СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ**

Борош-Пош Ивана Иванка, Чох Мирка Берта, Доленц-Рупник Франц Марија, Флис-Клинц Иван Иванка, Фрас Ладислав Антон, Фридл Игнаца Же, Јенко-Пелиц Жожета Жежеф, Колар-Лесковец Антона Емилија, Ковачић Жежеф Франц, Краљ Антон Маринка, Крамер Елизабете Ана, Микша Јосипа Антон, Млинар Винченца Драго, Перко-Краљ Јакоб Штефанија, Пешић-Тадина Јакоба Зора, Русл Франца Же, Старц-Зевник Франчишка Аница, Туринек Франц Валентин, Вердник Же Жежеф, Зорец Јанез Жежеф, Жупанич-Кидрич Франца Нежа;

- за заслуги и постигнати успеси во работата на општонационалната одбрана

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Палк Макс Жарко.

Бр. 20  
25 март 1988 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Лазар Мојсов, с. р.

#### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Србија

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Димовски Александра Доброслав, Крезин Степана Живко, Лукић Љубомира Славољуб, Мали Николе Драгунин, Манојловић Симе Драго, Мијук Стевана Милош, Милојевић Животе Драгослав, Перунички Тривуно Радоман, Срдић Љубе Миле, Траиловић Маринка Живадин, Траиловић Симе Живота, Видојковић Стојана др Предраг, Вученовић Глише Лука, Вукосављевић Тодосија Витомир;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Антић Мирка проф. др Стојадин, Болобан Илије Мирко, Цветковић Тешмана Александар, Ђунковић Ристе Срећко, Ђурић Гојка Сава, Христић Павла Јован, Јањатовић Веселина проф. др. Томислав, Лазовић Драгољуба проф. др. Александар, Петровић Драгољуба проф. др. Јордан, Продановић Борислава Борјана, Шљивић Милана проф. др. Радослав;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Алексић Живоина Миодраг, Алексић Живорада Раде, Атанасијевић Тихомира Радава, Данковић Драгомира Василије, Димић Александра проф. др. Новица, Дукић Мила Никола, Ђорђевић Миливоја Десимир, Ђорђевић Владимира проф. др. Звонимир, Јаковљевић Степана Радован, Јанковић Чедомира Драгомир, Јока Пера Мића, Јовановић Петра проф. др. Драгољуб, Јовановић Тире проф. др. Лазар, Јовановић Милована Милосав, Јовановић Милорада проф. др. Радослав, Јовичић Георгија Јелена, Кијевчанин Станоја Ратомир, Кнежевић Марка Бошко, Костић-Сивевска Атанасија Драга, Лучић Митра Милан, Манделц Франца Живојин, Маравић Душана Милош, Михајловић Боривоја Радомир, Милановић Владете Милосав, Милановић Благоја Владимир, Милутиновић Мирка др Слободан, Обрадовић Милорада Владан, Пантелић Петра Милан, Петровић Богдана др Тихомир, Поповић Славка Зоран, Стојановић Светислава др Драган, Страхинић Живо-

јина Владимир, Васиљевић Драгољуба др Никодије, Вујић Љубише Младен, Загорац Јована Јован, Зарић Владимира Богољуб, Златановић Војислава Бранко, Живковић Марјана Милица;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Алексић Јеленка Драгољуб, Арамбашић Николе Сава, Барац Михаила др Комнен, Батес Илије Петар, Беговић Сибина др Александар, Бинач Јована Мирко, Цветковић Николе Слободан, Чворовић Драгомира Милета, Давидовић Јована др Драган, Ђуран Стојана Илија, Ђурић Светислава Будимир, Ђурић Александра др Велизар, Филиповић Стојана др Веља, Грујић Младена Драгољуб, Илић Димитрија Бранислав, Јевтић Чермак Људовита др Зленка, Јоксин Степана др Душан, Јоксимовић Жарка др Бранко, Јовановић Радише Драган, Јовић Милана Драгољуб, Качапор Латифа Хамза, Кнежевић Буда Чедо, Корићанац Владимира Драгољуб, Костадиновић Радивоја Станоје, Крвешин Антонија Милутин, Кушић Милорада Момир, Лутовац Милисав Велимир, Марјановић Живојина др Томислав, Марковић Миливоја Александар, Милетић Ђорѓа Томислав, Милошевић Милована др Драгољуб, Милошевић Гаврила др Рајко, Митић Јосифа Чедомир, Митровић Јована Слободан, Нећак Петра Милка, Нешовић Радоја Томислав, Николић Милана Радисав, Петровић Ружице Миодраг, Петровић Живојина Светозар, Пилчевић Андрије Петар, Поповић-Вулић Илије др Мара, Праизовић Живојина Милован, Радисављевић Ивана Драгиша, Рапајић Драгана Светозар, Росић Остоје др Драгослав, Сарић Животе Добрица, Соколовић Светислава Братислав, Сремчевић Милорада Милован, Станковић Ђорѓа др Миодраг, Стојковић Милана Радослав, Штетин Душан Миодраг, Томић Живка Момчило, Велојић Војислава др Душан, Вермезовић Миладина Михаило, Влаисављевић Илије Спасоје, Војиновић-Јовановић Милисава др Снежана, Вујасиновић Милоша Мирко, Зарков Петра Рајко, Здравковић Душана др Михајло, Зорић Милана Стеван, Живковић Радислава Миодраг;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алексић Сретена Миодраг, Антић-Шоштарин Мартина Милица, Антић Василија Мирослав, Бартол Владимир Бошко, Верисавац Драгомира Радојица, Ђеланић Стеве Милорад, Богданов Владе Боривоје, Божовић Митра Филип, Бућан Адама др Мирко, Чанковић Пере Младен, Булић Миливоја Миле, Цветић Николе Стојан, Ђурић Јоксима Драгиша, Ђурчић-Поповић Драгољуба Славка, Дмитровић Драгољуба Војин, Добрић Ђуре Драгољуб, Драгичевић Благоја Милојко, Драгићевић Пантелије Србољуб, Ђајић Владимир Миодраг, Ђокић Радомира Алекса, Ђокић Данила Божидар, Ђокић-Јовановић Драгољуба Јаворка, Ђонић Николе Живорад, Ђорђевић Ненада Душан, Ђорђевић Константин Радислав, Ђукић Стевана Даница, Ђукић-Томић Витомира Јелица, Ђурђевић Љубиша Александар, Џодан Стевана Јован, Филимоновић Драгољуба Живадин, Глигоријевић-Башић Ивана Маргита, Георгиевски Вељка Дарко, Госић Драгомира Петар, Грубић Душана Миленко, Хаџић Љубише Боривоје, Харамбашић Мехе Ариф, Илић Филана Крста, Илић Радивоја Миливоје, Илијан Светозара Милорад, Иванковић-Петровић Драгомира Ковилка, Јанковић-Ловић Риста Коса, Јанковић Пауна Паун, Јеремић-Весић Илије Љубица, Јеремић Тихомира Милан, Јеремић Зарија Милорад, Јевтић-Збијић Ратомира Миланка, Јоксимовић Вићентија Михаило, Јончић Видена Јован, Јовановић Радомира Драгослав, Јовановић Димитрија Љубомир, Јовановић Будимира Слободан, Јовановић Милорада Томислав, Јусовић Арифа Авдија, Јусуфи Османа Ваид, Каиновић Милоша Радован, Калчић Уроша Петар, Калојевић Миливоја Милорад, Кенић Војина др Владимир, Климент Шабан Хасим, Кнежевић Даница Драгољуб, Коцић-Николић Трифуна Љилана, Корачкић Мехмеда Фахрудин, Ковач Иштвана Геза, Козуб Захарија др Стеван, Красић-Немет Никодија

Иванка, Крстић Мује Салко, Крсмановић Живорада Михаило, Крстић Милорада Драган, Крушкић Ибрахима Рагиб, Лежајић Николе Мирко, Лежајић Душана Момир, Лилчић Владимира Радомир, Живковић-Ковачев Јована Лина, Луковић Милије Драган, Лутовац-Панић Миливоја Десанка, Лутовац Радосава Марко, Малић Бранка Винко, Манасијевић Стојадина Милорад, Марић Радомира Љубомир, Марјановић Прокопа Драгољуб, Марјановић Митра Милан, Маровић Марка Ђорђевић, Медић Давида Петар, Михајловић Младена Живојин, Милачић Марка Слободан, Миладиновић Симе др Манојло, Миливојевић Миливоја Стојан, Милосављевић-Гирић Душана Милка, Миљевић Стевана Милан, Миљковић Јована Петар, Мирковић Миломир Русијана, Мишић Милана Божана, Митровић-Праизовић Радомира Слободанка, Митровић Живка Звонимир, Младеновић Живојина Миласав, Младеновић Душана Станиша, Мусић-Атанацковић Мухамеда Зинета, Најдановић-Милан Недина Мирјана, Нешић Стевана Илија, Нешић Тихомира Иванко, Нешић-Лазаревић Љубише Мирјана, Николић Вукашина Александар, Николић Милорада Драгутин, Николић Чедомира Захарије, Ожвар Имре Имре, Пајовић Живорада Ђуро, Пантелић Војислава Владан, Пауновић Глигорија Миливоје, Павловић Милоша Боривоје, Павловић Милутина Драгослав, Пејчић Драгољуба Чедомир, Петковић Станка Радослав, Петровић Светомира Александар, Петровић Доброслава Добривоје, Петровић Веселина Душан, Платиша Михаила Миле, Продановић Александра Никола, Радновић Јована Милан, Радојичић Владана Михаило, Радојковић Бранислава Милан, Радомирковић Гвоздена Вучко, Радовановић-Глишевић Светолика Вера, Радуловић Саве Драгутин, Рајковић Тихомира Саво, Ракић Драгољуба Јанко, Ракић Обрада Вићентије, Ракочевић-Јагодић Живка Боса, Рапо Велка Владимир, Рашић Милорада Властимир, Решовић Елмаза Ризви, Ристић Михаила Драган, Ристић Јордана Павле, Ристивојевић Војислава Драгомир, Савић-Грбић Марка Добринка, Савић-Новковић Милана Јелица, Савић Стевана Милан, Савић Драгослава Миленко, Савић Борисава Радослав, Секулић Милорада Гајо, Симић Душана Бранко, Симић Милорада Ђуро, Сокић Срете Војимир, Станковић Душана Момчило, Стефановић Миленка Ђурђе, Стефановић-Живаљевић Драгутина Ружа, Стефановић Вукадина Срећко, Степановић Драгана Селимир, Стевановић Градимира Лепоје, Стојановић Алексе Новко, Стојановић Владислава Миласав, Стојановић Роца Момчило, Стојановић Ђорђа Најдан, Стојковић Велизара Милојко, Стојменовић Драгутина Милутин, Стојић Радослава Миодраг, Сулејмани Цавита Муса, Шехић Мује Мустафа, Тинтар Јанка Драган, Тонић Сибина Александар, Трифуновић Рада Константин, Васојевић Витомира Селимир, Војиновић Новице Раденко, Вујадиновић Радована Радомир, Вујић Александра Василије, Вукојевић Јована Стеван, Вукогић Марка Војислав, Скундрић Душана Милош, Терзић Душана Радосав, Токов Георга Атанас, Триповић-Игњатовић Милана Љиљана, Ваљаревић Владимира Предраг, Васиљевић Милана Бранислав, Вукић Милосав Радосав, Зубановић Милосава Петар, Живановић Борислава Никола, Живић Јована Витомир, Живковић Лазара Слободан, Живковић Живана Светислав, Живојиновић Живана Станислав;

- за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Кошарановић Милосава Чедомир, Меденица Јагошца Милутин, Станковић Божидар Станијан, Томић Милоша Милосав;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Алексић Момира Благоје, Бакал Луке Будимир, Билчар Богдана Љубодраг, Брстина Душана Слободан, Дејаноски Генадија Атанас, Филимоновић Александра Момчило, Илић Животе Живослав, Јовановић Стевана Лазар,

Крстић Александра Сениша, Лекић Милорада Мирјана, Марел Миле Душан, Мојићевић Милоја Момчило, Обрадовић Мила Ђорђе, Петровић Слободана Миодраг, Петровић Продана Милојко, Праизовић Томислава Златибор, Радовић Милорада Радосав, Самарчић Влада Радомир, Тодоровић Владисава Радивоје, Васић Радоја Петар, Вејновић Љубомира Јован, Воторовић Слободана Јеррем,

- за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Адамовић Милорада Драгољуб, Андоновски Јована Зоран, Будимир Станка Владимир, Бурић Жарка Душан, Џејић Драгутина Александар, Догдибеговић Осман Слободан, Дољанчевић Милана Живко, Драгојевић Николе Миодраг, Драговић Милуна Миленко, Дрча-Станковић Ратка Видосава, Ђекић Тома Радивој, Ђурић Спасенија Богдан, Гајић Слободана Милан, Гранатић Миладина Драгутин, Хетцл Филипа Андрија, Хускић Мухе Ибрахим, Илијев Стефана Коста, Карапанић Петра Слађана, Козић-Маринковић Бранислава Јелица, Козић Бранислава Никосава, Кубет-Борић Џејна Савка, Лашић Богољуба Панта, Лубурић Србислава Момчило, Луковић Милана Мирослав, Луковић Станимира Радослав, Максимовић Владимира Миломир, Медвед Жежефа Жеже, Михајловић Борисава Љубан, Михајловић-Каламковић Милоша Љубица, Мијаиловић Тодосија Драгољуб, Мијушковић-Павловић Мана Даница, Милошевић Николе Викторија Мирковић Милована Бранко, Нићифоровић Милоша Мирјана, Николић Ђира Будислав, Николић Лазара Драгутин, Николић Милосава Слободан, Нумановић Ибрахима Реше, Остојић Животе Миодраг, Пуношевац Мијајла Петар, Радоњић Војислава Душан, Радовановић Радована Михајло, Соколовић Милутина Владислав, Шпопуловић Јована Илија, Тодоровић Вукоја Ратомир, Вељовић Милована Миленко, Вељовић Славка Вујадин, Виденовић-Митровић Живојина Негосава, Врачевић Радомира Радислав, Вуковић-Џеветковић Бошка Радмила, Зенку Садика Селман;

- за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Добрић Богдана Илија.

Бр. 21  
8 април 1988 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Лазар Мојсов, с. р.

#### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува, да се

одликува:

Од СР Босна и Херцеговина

- за покажана лична храброст во спасувањето на човечки живот

#### СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Муртић Исмета Рамиз.

Бр. 22  
6 април 1988 година  
Белград

Потпретседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Раиф Диздаревиќ, с. р.

## УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува, да се

одликуваат:

**Од СР Босна и Херцеговина**

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ**

Чивчић Миладина Јован, Јарић Мила Илија, Карлош Јована Милан, Коренић-Тишма Саве Десанка, Кривошић Мухамеда Зијо, Ловринчевић Петра Љубо, Милетић Владимира Благоје, Пено Ђуре Марко, Самарџија Стеве Душан, Врабац Славке Шефкија;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ  
ЗРАЦИ**

Хорват Лавослава Здравко;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА  
СВЕЗДА**

Фетаховић Мустафе Авдо, Грбић Пере Ђуро, Хамзић Мушана Рифат, Јандрић Бојана Крсто, Каришиќ Душана Лука, Марјановић Петра Милош, Маркичевић Петра Слободан, Мешановић Селима Сефер, Раич Ивана Влодо, Синановић Суље Азем, Татаревић Ахмета Исмет, Тољагић Јована Ђорџо, Велић Мује Беган, Волаш Јована Никола;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН  
ВЕНЕЦ**

Заимовић Јусуфа Сулејман;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Адамовић Дмитра Душан, Баљак Салиха Изет, Ковачевић Новице Радослав, Медан Владе Томислав, Перковић Мила Влада, Спорешевић Емина Алија, Субашић Мухарема Ахмет;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Адамовић-Поповић Милоша Ксенија, Алић Раме Мустафа, Авдић Хамдије Смајл, Бајрактаревић-Хаџимурџић Ашира Шахза, Басарић-Марковић Неђе Видосава, Башић Рахмана Рашид, Батес Николе Милан, Базина Анте Иван, Бећић Емина Шахбаз, Билановић-Абдовић Ибрахи-ма Мирза, Богичевић Николе Радоман, Бојачић Шефка Селим, Церовина Данила Славко, Цвјетковић Марка Бошко, Челић Стевана Петар, Чевриз Љубе Васо, Димитриј Илије Стојан, Диздаровић Мустафа Ахмед, Цанановић Хасана Велија, Гашић Обрена Јово, Григић Марка Лука, Хабибије Бекрије Бејамил, Халиловић Мурата Рамиз, Ходаљ Ђуре Зденка, Хусеинагић-Шерић Јосипа Марица, Ичанковић Јозе Марко, Јахић Салка Суада, Јарановић-Пе-

рић Марка Љубица, Јогунчић Авде Нафија, Јосић Филипа Блашко, Јовановић Пеја Јелисавка, Карачић Хамде Сафет, Карахасан Хамида Исмет, Караматић Ивана Стипе, Катица Мехмета Рео, Кишић Мехмеда Абдулах, Кишић Насифа Беган, Кишић Касима Сеад, Кнежевић Милоша Марко, Којић Које Ратко, Косић Сејде Ахмет, Криалић Мухарема Зијад, Кувач Душана Живко, Лика Ибрахима Менсур, Махмутовић Хусеина Зухдија, Марушић Ивана Бранко, Митрић Пере Душан, Мликота Андрије Андрија, Николић Рајка Грујо, Пејановић Обрена Лазар, Пејић Ивана Анто, Петровић Лазе Чедо, Пријак Васиља Лазар, Прохо Османа Вејсил, Радовић Милета Добрило, Рако Тадије Томислав, Рашидкатић Асима Ремзија, Реџић Адема Фатима, Самарџија Данила Миле, Селимовић Акифа Цевад, Селимовић Смаје Јусуф, Скопљак Раме Адем, Суџука Мустафа Есад, Шабић Сулејмана Цевад, Шарић Мује Рамадан, Шеховић Фадила Зоран, Вањо Рамиза Хикмет, Вучковић Спасоја Живко, Зовко Мата Бранко, Жига Рагиба Енвер;

- за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ  
МЕЧЕВИ**

Трифковић Луке Радко;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

**СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД**

Божич Анте Слободан, Ренер Мартина Фрањо, Велић Суље Осман;

- за залагање и постигнати успеси во работата

**СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ**

Артуковић Ахмета др Цемал, Дивковић Мато Радо, Ђерић Славко Вељко, Хоџић Халила Шефик, Милановић Илије Миливоје, Панић Иле Јово, Пјеваљчић Душана Вучко, Рамић Дервиша Хаџо, Селимовић Хасиба Таиб, Шушкић Хусније Едхем;

**Од СР Хрватска**

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ**

Амановић Лазара Ђуро, Ферич Антона Дане, Колаковић Ивана Иван, Микуландра Марка Јерко, Оклобџија Вује Богдан, Шпаничек Јосипа Бранко, Вујанић Душана Миле;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ  
ЗРАЦИ**

Цота Петра Јаков, Чандрлић Ивана др Иван, Грачан Ивана др Јосо, Милковић Дане Иван, Ожболт Фрање Антон, Водопија Ивана Мијо;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА  
СВЕЗДА**

Бедковић Фрање Иван, Биук Анте Мато, Јагодић Душана Милко, Јеркић Илије Перо, Јуричев Шиме Јосип, Јуричев Анте Мирко, Каџер Јосипа Стјепан, Ловреџић Ивана Иван, Матоковић Ивана Рудолф, Поповић Павла Љубо, Радуловић Игњатије Мирко, Руменовић Иво Миле, Сабљак Данијела др Звонимир, Станчић Блажа Драгутин, Стојсављевић Стеве Раде, Шац Јосипа Владимир, Вранић-Поповић Драгутина Александра, Вукина Ивана Фрањо;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Гагић Симе Бошко;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Баларин Среќка др Ливио, Брлек Стјепана др Вељко, Цестар Стјепана др Дражен, Цврртњак Николе Јосип, Фиолић Марка Зденко, Хазнадар Мустафе др Зијад, Хрен Ивана др Владимир, Иванковић Ивана Мате, Јанжек Винка Драгутин, Јеџић Станислава др Стјепан, Карнинчић Јосипа Иво, Комленовић Милана др Никола, Крековић Антуна Антун, Лете Ерминиа Марко, Мајцен Камила др Марко, Микшић Павла др Драгутин, Рихтарић Фрање Миливој, Сладољев Мике др Желимир, Шантић Шпире др Анте, Шикић Фабијана др Миле, Шодан Ивана Милан, Турк Станка др Станко, Узелац Илије Илија;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бајсић Милана Јосип, Баук Шпире Антун, Белошић Мирка Жељко, Бертовић-Каравидовић Фрање Марија, Блажотић-Дренски Игнаца Штефица, Боровец Ђуре Јулије, Бракус Илије Иван, Бркић Петра Драго, Цицак Јосипа Мато, Чижмешаја Томе Бранко, Чубрић Анте Среќко, Делонга Боже Бранко, Флис-Шешић Душана др Нада, Главаш Мате Пејо, Господарић Драгутина Јосип, Хенец Фрање Јакоб, Хорватић Ивана Иван, Худолетњак Антуна Иван, Хурса-Милић Петра Аница, Јанушић Стјепана Стјепан, Јоксовић-Никшић Јуре Нада, Јовић Антуна Фрањо, Клепац-Штефанчић Ђуре Љубица, Копчић Ивана Иван, Кошница Феликса Владо, Крмар Миле Лазар, Кучко Изидора Драгутин, Ленчек Мартина Виктор, Лисак Фрање Стјепан, Марковић Саве Живан, Новак-Свелец Томе Штефанија, Одак Стјепана Марко, Павичић Отокара Витомир, Павлић Андрије Владимир, Пезић Драгана Драган, Самац Фрање Мијо, Сверинац Фрање Стјепан, Сокола Стјепана Јосип, Стипетић Ивана Владимир, Стипковић Ивана Јосип, Шамец Фрање Драго, Шартај Фрање Иван, Широки-Синьерец Мије Анђела, Шпелац Јосипа Иван, Тишма Боже Бошко, Тртањ Николе Антун, Трупецвић Стјепана Младен, Туѓа-Јуришић Мије Нада, Варговић Феликса Крунослав, Вилић Звонимира Никола, Винко Ивана Павел, Влашић Јакова Боро, Живковић Ивана Миховил;

– за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Павичић Мартина Никола;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Гријаковић Раде Стеван, Марковић Србе Мирка, Мартиновић Јосипа Ђуре, Морић Филипа Ватрослав, Пар Блаже Владо, Пезељ Мартина Драган, Пишкор Јосипа Драгутин, Роган Ивана Иван, Вацлавек Јосипа Зденко, Варга Вилка Јурица, Вучковић Милића Петар;

– за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бренко Еторе Тристано, Чрленец Болте Антун, Димитраиновић-Кашнер Ивана Ана, Герца Јосипа Владо,

Гржегић Ивана Антун, Хабек Фрање Иван, Хорват-Чоп Владимира Владимира, Колак Фрање Звонимир, Перић Стевана Миланко, Петровић Јосипа Мијо, Петровић Љубевита Желимир, Рац-Цвитановић Рафаела Љубица, Шкворц Ивана Иван, Тенчић Антуна Бранко, Ујевић Мато Милан, Вањоус Индрих Бохумил, Зорић Стјепана Анка;

– за заслуги и постигнати успеси во работата врз општонародната одбрана

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Звонарић Јанка Јосип;

#### Од С А П К о с о в о

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Шуњевић Крсте Чедомир;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Алшић Јахира Исен, Бајгора Алије Бајрам, Буњаку Рахмана Реџеп, Ђорђевић Стојана Сретен, Ибраими Рамадана Мстан, Краснићи Весела Тахир, Маринковић Живка Мирко, Михајловић Владана Томислав, Милојевић Михајла Раде, Реџепи Јашара Шабан, Шабани Џевдета Шабан, Трајковић Заке Зарије, Зека Назифа Рахим;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Папићевић Миливоја Иван;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бојнику Раме Шабан, Дељанин Василија Светислав, Каљандери Мустафе Чемаљ, Лаковић Петра Ђорђе, Реџепи Реџепа Хаљит, Скендери Сакипа Аслан, Токовић Штепана Василије;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ахмети-Вата Мустафе Исмете, Антић Божидара Драгомир, Биволаревић Саве Лазар, Дајић Косте Божидар, Ђукић Радомира Љубомир, Хасани Мифтара Саније, Хисени Шечира Рифат, Илијази Неби Зијадин, Имери Имера Јусуф, Ислами Селима Рахман, Јанковић-Поповић Илије Загорка, Јашари Рамадана Илјаз, Јовановић Мирослава Малина, Кољић Петра Нуја, Матић Геге Рока, Османи Азира Мустафа, Пачарада Авдулаха Весел, Пира Арифа Ислам, Попова Емин Сабит, Сејрани Ризана Мухарем, Синани Мустафа Хаљит, Златановић Драгутина Стојан, Зука Хасана Есет;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Аслани Аслана Неџмедин, Бајоку Весела Маличе, Фетаху Исмајла Ризах, Шефкиу Беџира Скендер, Шахоли Имера Али, Вицић Дејка Симон, Владушић Илије Првослава,

- за залагање и постигнати успеси во работата

Страна

## СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Халими-Пајазити Бајрама Мидуше, Хасани-Кадрији  
Насуфа Мехрије, Печаранин Михајла Јован, Сејдиу Исмајла  
Хајдар

Бр. 23  
15 април 1988 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,  
Лазар Мојсов, с. р.

## СОДРЖИНА:

	Страна		Страна
759. Закон за измени и дополненија на Законот за девизното работење	1533	772. Одлука за заштитната цена за млеко за 1989 година	1538
760. Одлука за избор на член на Советот на федерацијата	1533	773. Одлука за заштитната цена за пченка од родот на 1989 година	1538
761. Одлука за избор на судија на Уставниот суд на Југославија	1534	774. Одлука за заштитните цени за добиток за 1989 година	1539
762. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за претсметката на приходите и расходите на курсните разлики по определени странски кредити за 1988 година	1534	775. Одлука за заштитната цена за суров тутун од родот на 1989 година	1540
763. Одлука за измени на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените и на највисоките цени за определени производи и услуги	1534	776. Одлука за измена на Одлуката за начинот за формирање на цените на производите во прометот на големо, односно на мало	1540
764. Одлука за заштитните цени за волна за 1989 година	1534	777. Одлука за измена на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите од увоз	1540
765. Одлука за определување на највисокото ниво на цените за определени производи	1535	778. Одлука за измена на Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија и на другите побарувања на Народната банка на Југославија	1540
766. Одлука за начинот на формирање на цените на производите на црната металургија и на железната руда	1536	779. Одлука за дополненије на Одлуката за начинот за пресметување, наплата и плаќање на каматата на Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини	1541
767. Одлука за заштитните цени за суров памук од родот на 1989 година	1536	780. Одлука за измена на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија	1541
768. Одлука за заштитните цени за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1989 година	1356	781. Одлука за измена на Одлуката за купување на определени хартии од вредност од страна на Народната банка на Југославија	1541
769. Одлука за заштитните цени за пченица од родот на 1989 година	1537	782. Одлука за измена на Одлуката за издавање на благајнички записи на Народната банка на Југославија што банките ги запишуваат врз доброволна основа	1541
770. Одлука за заштитните цени за оризова арпа од родот на 1989 година	1537	783. Одлука за обврската за усогласување на порастот на него домашната актива на банките со рамките утврдени со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година	1541
771. Одлука за заштитната цена за шеќерна репка од родот на 1989 година	1537	784. Соопштение за стапката на ревалоризацијата на обврските и побарувањата по основ на примарната емисија за октомври 1988 година	1542
		785. Единствени коефициенти за ревалоризација на основните и другите општествени средства, пораст на цените на производителите на индустриски производи и процент на растежот на животните трошоци	1542
		Укази	1543
		Одликувања	1543